

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## на Република Северна Македонија

Број 102

14 април 2020, вторник

година LXXVI

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1461. Уредба со законска сила за исплата на паричен надомест за лица ангажирани со договор за дело во органите на државната власт, регулаторните тела, агенциите, државните комисии, правните лица во целосна сопственост на државата, единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје и правните лица основани од единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје за време на вонредна состојба.....	2	1464. Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност за време на вонредна состојба....	4
1462. Уредба со законска сила за примена на Законот за возила за време на вонредна состојба.....	3	1465. Одлука за давање согласност на Годишен извештај за работа на Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија за 2019 година.....	6
1463. Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за земјоделското земјиште за време на вонредна состојба.....	3	1466. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	6
		1467. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	7
		Огласен дел.....	1-8

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  
МАКЕДОНИЈА**

Член 2

1461.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 април 2020 година, донесе

**УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА  
ЗА ИСПЛАТА НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТ ЗА ЛИЦА  
АНГАЖИРАНИ СО ДОГОВОР ЗА ДЕЛО ВО ОРГАНИТЕ  
НА ДРЖАВНАТА ВЛАСТ, РЕГУЛАТОРНИТЕ ТЕЛА,  
АГЕНЦИИТЕ, ДРЖАВНИТЕ КОМИСИИ, ПРАВНИТЕ  
ЛИЦА ВО ЦЕЛОСНА СОПСТВЕНОСТ НА ДРЖАВАТА,  
ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА И  
ГРАДОТ СКОПЈЕ И ПРАВНИТЕ ЛИЦА ОСНОВАНИ  
ОД ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА И  
ГРАДОТ СКОПЈЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА  
СОСТОЈБА**

Член 1

Со оваа уредба со законска сила се уредува висината и начинот на исплата на паричниот надомест по основ на склучен договор за дело на лица ангажирани во органите на државната власт, регулаторните тела, агенции, државни комисии, правните лица во целосна сопственост на државата, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје и правните лица основани од единиците на локалната самоуправа и градот Скопје.

На лицата од членот 1 од оваа уредба со законска сила, им се исплаќа целосен паричен надомест, за време на траењето на вонредната состојба, како и по престанокот на траењето на вонредната состојба до 31 декември 2020 година, доколку лицето со денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила не е евидентирано како пријавено вработено лице во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија.

Доколку лицето од член 1 од оваа уредба со законска сила, со денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила е евидентирано како пријавено вработено лице во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, му се исплаќа 50% од паричниот надомест кој е определен во договорот за дело, но најмногу во висина од 30.000 денари.

Член 3

Оваа уредба со законска сила не се однесува на лицата кои склучиле договор за дело со органите на државната власт, регулаторни тела, агенции, државни комисии, правните лица во целосна државна сопственост, единица на локалната самоуправа и Градот Скопје и правни лица основани од единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје, за реализација на проекти финансирани или кофинансирани со заеми и средства од странски кредитори, меѓународни донатори и финансиери.

Член 4

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2875/1

14 април 2020 година

Скопје

Претседател

на Владата на Република  
Северна Македонија,

**Оливер Спасовски, с.р.**

**1462.**

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 ), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 април 2020 година, донесе

**УРЕДБА****СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ  
ЗА ВОЗИЛА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА**

## Член 1

Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19) ќе се применува за време на траење на вонредната состојба доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За рокот за продолжување на овластувањата на правните лица за вградување на уреди за погон на течен нафтен гас и компримиран земјен гас како и за рокот на важноста на решението на овластувањата за техничка служба, се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

## Член 2

Рокот за продолжување на овластувањата на правните лица за вградување на уреди за погон на течен нафтен гас и компримиран земјен гас, се одложува за

време на траењето на вонредната состојба и се продолжува за 60 дена од денот на истекот на траењето на вонредната состојба.

## Член 3

Важноста на решението за овластувањето на техничка служба за работите кои ги вршат правните лица кои се овластени со решение од Министерството за економија, на предлог за овластување за техничка служба од органот за одобрување, а врз основа на издаден Сертификат за акредитација од органот за оцена на компетентност, чиј рок на важење е истечен или ќе истече за време на траењето на вонредната состојба, се продолжува за време на траењето на вонредната состојба.

## Член 4

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3118/1

14 април 2020 година

Скопје

Претседател

на Владата на Република  
Северна Македонија,**Оливер Спасовски, с.р.****1463.**

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 април 2020 година донесе

**УРЕДБА****СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА  
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ  
ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА****Член 1**

Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за земјоделското земјиште за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.80/20) во членот 1 ставот 2 по зборовите „јавни повици,“ се додаваат зборовите „плаќање на годишната закупнина за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост и еднострано раскинување на договори за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост“.

**Член 2**

По членот 2 се додава нов член 2-а кој гласи:

**„Член 2-а**

Рокот за плаќање на годишната закупнина за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за 2019 година се одложува за време на траењето на вонредната состојба и се продолжува за 180 дена по престанок на траењето на вонредната состојба.

Еднострано раскинување на договори за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост заради неплатена годишна закупнина се одложува за време на траењето на вонредната состојба и се продолжува за 180 дена по престанок на траењето на вонредната состојба.“

**Член 3**

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3131/1

14 април 2020 година

Скопје

Претседател

на Владата на Република

Северна Македонија,

**Оливер Спасовски, с.р.****1464.**

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седница, одржана на 14 април 2020 година, донесе

**УРЕДБА****СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА****Член 1**

Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 82/2020) во член 1 во ставот (2) по зборот „фактурите“ се става записка и се додаваат збо-

ровите „како и за ослободувањето од данокот на додадена вредност на прометот на добра и услуги кои како донација се дадени на буџетски корисник односно прометот остварен со донирани финансиски средства кон буџетски корисник кој се однесува за справување со Коронавирусот Covid-19.“

#### Член 2

Во член 2 во ставот (1) зборовите „електронска фактура“ се заменуваат со зборовите „фактура во електронска форма“ .

#### Член 3

По членот 2 се додаваат четири нови члена 2-а, 2-б, 2-в и 2-г кои гласат:

##### „Член 2-а

(1) Се ослободува од данок на додадена вредност, прометот на добра и услуги кои како донација се дадени на буџетски корисник за справување со Коронавирусот Covid-19.

(2) За стекнување на правото на ослободување од данокот на додадена вредност, давателот на донацијата треба да обезбеди потврда од страна на буџетскиот корисник за примената донација пропишана во Правилникот за формата, содржината и начинот на издавање на писмена потврда за донации во јавните дејности.

(3) Потврдата од ставот (2) на овој член може да биде разменета меѓу давателот на донацијата и примателот на донацијата во електронска форма и по електронски пат (pdf и сл. формат, кој може да се отпечати) или во хартиена форма.

(4) Давателот на донацијата води евиденција за дадената донација по примател на донација, број на потврда за примена донација, договор за донација, краток опис на донацијата и вредност на дадената донација во финансиски средства, добра и услуги.

#### Член 2-б

(1) Се ослободува од данок на додадена вредност, прометот на добра и услуги извршен кон буџетски корисник заради справување со Коронавирусот COVID 19 кој се плаќа со финансиски средства од примени донации на буџетски корисник.

(2) За ослободувањето од данокот на додадена вредност на прометот од ставот (1) на овој член, вршителот на промет треба да обезбеди изјава од буџетскиот корисник во која изјавува под целосна кривична и материјална одговорност дека прометот се плаќа со донирани финансиски средства.

(3) Вршителот на прометот од ставот (2) на овој член води евиденција за прометот на добра и услуги кон буџетскиот корисник од ставот (1) на овој член.

#### Член 2-в

За прометот на добра и услуги кои како донација се дадени на буџетски корисник, како и за прометот на добра и услуги извршен кон буџетски корисник кој се плаќа со финансиски средства од примени донации на буџетски корисник, вршителот на промет во фактурата го наведува основот за ослободувањето на прометот од данок на додадена вредност.

#### Член 2-г

Ако вршителот на прометот, обврзник за данокот на додадена вредност од членот 2-а и членот 2-б на оваа уредба со законска сила не ги исполнил условите утврдени во член 2-а став (2) односно член 2-б став (2) од оваа уредба со законска сила, истиот е должен да пресмета данокот на додадена вредност на овој промет согласно со Законот за данокот на додадена вредност.“

## Член 4

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3136/1                      Претседател на Владата  
14 април 2020 година            на Република Северна Македонија,  
Скопје                              **Оливер Спасовски, с.р.**

**1465.**

Врз основа на член 18 од Законот за основање на Агенција за енергетика на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 41/14 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 април 2020 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот извештај за работа на Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија за 2019 година, бр.02-115/3 од 31.01.2020 година, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 31.1.2020 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1354/1                      Претседател на Владата  
14 април 2020 година            на Република Северна Македонија,  
Скопје                              **Оливер Спасовски, с.р.**

**1466.**

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 април 2020 година донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ**

## Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари – објекти кои се наоѓаат на КП.бр.992, КО Бошава, место викано Село, во Кавадарци, и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 88 м<sup>2</sup>,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 762 м<sup>2</sup>,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 1, кат 1, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 398 м<sup>2</sup>,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект В1-7, влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 16 м<sup>2</sup>, и

- зграда 2, намена на зграда и друг објект В1-7, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 420 м<sup>2</sup>,

во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2170/1                      Претседател на Владата  
14 април 2020 година            на Република Северна Македонија,  
Скопје                                **Оливер Спасовски, с.р.**

#### 1467.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 април 2020 година донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

#### Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр.13641, КО Прилеп, ул. „Рампо Левката“ во Прилеп и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект во В1-7, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 110 м<sup>2</sup>;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект во В1-7, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 4 м<sup>2</sup>;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект во В1-7, влез 1, кат КА-1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 111 м<sup>2</sup>;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект во В1-7, влез 1, кат КА-1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 4 м<sup>2</sup>;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект во В1-7, влез 1, кат КА-1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 6 м<sup>2</sup>;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект во В1-7, влез 1, кат МА, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 58 м<sup>2</sup>;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект во В1-7, влез 1, кат МА, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 15 м<sup>2</sup>;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект во В1-7, влез 1, кат МА, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 5 м<sup>2</sup>, во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2173/1                      Претседател  
14 април 2020 година            на Владата на Република  
Скопје                                Северна Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

ISSN 0354-1622



2020102